



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 5 декември 1981
Скопје
Број 37
Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

495.

Врз основа на член 133 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА НАЗИВИТЕ НА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И УСЛОВИТЕ ЗА НИВНОТО ВРШЕЊЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат единствени називи за групи на работи и задачи од ист вид што се вршат во републичките органи на управата и во републичките организации (републички органи на управата) и условите во поглед на видот и степенот на стручната подготовка потребни за нивно вршење.

Член 2

Групите на работи и задачи од ист вид што се вршат во републичките органи на управата и нивните називи се определуваат тргнувајќи од сродноста и поврзаноста на работите и задачите во органот, општите и посебните стручни знаења потребни за нивното вршење, сличностите во текот на нивното извршување и условите под кои тие се вршат.

При утврдувањето на работите и задачите од ист вид што се вршат во републичките органи на управата се тргнува од надлежностите на републичките органи на управата утврдени со закон, други прописи и општи акти.

Член 3

Видовите на работи и задачи што се вршат во републичките органи на управата се:

- 1) студиско-аналитички;
- 2) нормативно-правни;
- 3) управно-надзорни;
- 4) оперативно-инструкторски;
- 5) информативно-документациони;
- 6) стручно-технички;
- 7) финансиско-материјални;
- 8) оперативно-технички;
- 9) административно-технички и
- 10) помошни работи.

Член 4

Називите на работите и задачите, кои во рамките на ист вид на работи и задачи ги вршат одделни работници во републичките органи на управата, се утврдуваат врз основа на степенот и сложеноста на работите и задачите, во зависност од стручната способност и степенот на одговорноста на работникот за нивното извршување, степенот на самостојноста во работата и другите услови утврдени во општиот акт за систематизација на работите и задачите во републичкиот орган на управата.

II. ЕДИНСТВЕНИ НАЗИВИ ЗА ГРУПИ НА РАБОТИ И ЗАДАЧИ ОД ИСТ ВИД И СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И УСЛОВИ ЗА НИВНОТО ВРШЕЊЕ

Член 5

Студиско-аналитичките работи и задачи опфаќаат особено: изработување на студии, анализи, елаборати, планови и програми кои служат како стручна основа за утврдување на политиката во соодветната област; вршење на истражувања и проучување на општествено-економскиот развој и на општествено-политичкиот систем; анализирање на појавите од значење за остварување и развој на социјалистичките самоуправни односи; разработка на општествениот систем на информирање и на јавното информирање; изработка на студии и анализи во врска со изготвувањето на општествениот план и на републичкиот буџет, општите биланси на средствата на Републиката, како и изработка на други комплексни анализи, елаборати, програми и истражувачко-развојни проекти за одделни прашања или група на прашања од областа на стопанството и општествените дејности; работа и координирање на работата во врска со унапредувањето на организацијата, функционирањето и методот на работа во една или повеќе области на управата и стручно-аналитичка обработка на други прашања и проблеми од пошироко општествено значење; изработка на единствена методологија за одделни прашања од дејноста на органот на управата; изработка на студии, анализи, елаборати и експертизи од архивската, хидрометеоролошката дејност, како и во остварувањето на судските и други вештачења, самостојната обработка на материјали за Собранието на СРМ, Претседателството на СРМ и Извршниот совет на Собранието на СРМ и за републичките општествени совети и други слични работи и задачи.

Член 6

Нормативно-правните работи и задачи опфаќаат особено: утврдување на концепции за уредување на односи со законите, другите прописи и општи акти; подготвување на предлози за донесување на закони, нацрти и предлози на закони и други прописи и општи акти, како и на општествени договори и самоуправни спогодби; стручна обработка на прашања од значење за уредувањето на односи со законите, другите прописи и општи акти; давање стручни мислења по нацрти и предлози на закони и други прописи и општи акти што ги донесуваат надлежните сојузни и републички органи; давање објаснувања и мислења за примена на законите, другите прописи и општи акти; следење и проучување на појави од интерес за остварувањето на уставноста и законитоста и проучување и испитување на дејството и последиците на системските решенија утврдени со законите и другите прописи и општи акти; предлагање на соодветни мерки и давање на предлози; давање мислења по прописите и другите општи акти на општините, како и на самоуправните општи акти на самоуправните организации и заедници од општ интерес за Републиката односно основани за територијата на Републиката и на другите самоуправ-

ни организации и заедници; давање мислење во поглед на извршувањето на републичките закони и другите прописи во соодветната област; давање мислење по прашањата од интерес за единството и изградбата на републичкото законодавство; обезбедување на методолошко единство на прописите и општите акти; изработка на најсложени документи во областа на остварувањето на меѓурегионалната соработка и други слични работи и задачи.

Член 7

Управно-надзорните работи и задачи опфаќаат особено: вршење непосреден инспекциски надзор над извршувањето на законите и другите прописи и општи акти, како и над општествените договори и самоуправните спогодби во кои учесник е и орган на Републиката и кога со тој договор односно спогодба тоа е предвидено; вршење надзор над законитоста на актите и законитоста во работата на органите, самоуправните организации и заедници; решавање во управната и прекршочната постапка и други слични работи и задачи.

Член 8

Оперативно-инструкторските работи и задачи опфаќаат особено: организирање, обезбедување и непосредно преземање мерки за заштита на поредокот утврден со уставот, вршење оперативно-истражни дејства и унапредување на работите и дејностите во соодветната област на одделни работи и задачи и други слични работи и задачи.

Член 9

Информативно-документационите работи и задачи опфаќаат особено: собирање, средување и обработка на статистички и други податоци од делокругот на органот на управата; обработка на документација која ќе служи за изработка на анализи и елаборати; подготвување на информации врз основа на однапред утврдена методологија; собирање, средување и обработка на архивски материјали и живно микрофилмување; задачи и работи на разработка на проекти за автоматска обработка на податоците и други слични работи и задачи.

Член 10

Стручно-техничките работи и задачи опфаќаат особено: изработка на програми за стручно-техничка обработка; симултано преведување и преведување на писмени текстови и лекторирање; подготвување и обработка на документација по утврдена методологија; работи и задачи на дебатно стенографирање; управување и одржување на сметачки и други посложени постројки за автоматска обработка на податоците; обезбедување пренос на информации од посебно значење; работи и задачи на протокол за потребите на органите на Републиката; работи и задачи на обновување и одржување на премерот и катастарот на земјиштето, катастарот на водоводите и подземните објекти, премер и утврдување на настанатите промени на земјиштето и внесување на утврдените промени во плановите за премер; работи и задачи во врска со собирање и средување на податоци за подготвување на републичкиот буџет; учествување во статистички истражувања во својство на контролор, анкетар и попицувач и обработување на статистички податоци; мерење и набљудување на метеоролошките, хидролошките и биометеоролошките елементи и појави и собирање, средување, контрола и обработка на овие податоци врз основа на методолошки и други упатства и други слични работи и задачи.

Член 11

Финансиско-материјалните работи и задачи опфаќаат особено: изработка, следење и извршување на пресметката на средствата за работа на органот и финансискиот план на работната заедница; книговодствено-сметководствени работи; работи и задачи во врска со пресметката и исплатата на лич-

ните доходи и другите лични примања; обработка на финансиско-материјални документи и ликвидатура; работи на фактурирање, набавка, чување и користење на инвентарот, опремата и потрошниот материјал и други слични работи и задачи.

Член 12

Оперативно-техничките работи и задачи опфаќаат особено: работи и задачи во врска со собирање и средување на документи и податоци; контрола на летањето и водењето на воздухоплови; управување со поедноставни сметачи; работи на обезбедување на згради на органите на управата и на задачи и работи на обезбедување на определени личности; задачи и работи на возачи на превозни средства; работи за одржување на деловните згради; водење на персонално-кадровска и друга евиденција; стенографски и стено-дактилографски работи; работи и задачи на техничкиот секретар и други слични работи и задачи.

Член 13

Административно-техничките работи и задачи опфаќаат: примање, распоредување и архивирање на поштата и други слични канцелариски работи и задачи; работи и задачи на препишување и умножување на материјали; работи и задачи во врска со воспоставување на внатрешни и надворешни телефонски, телепринтерски, радио и други врски; работи и задачи на обезбедување на уредите и други слични работи и задачи.

Член 14

Помошните работи и задачи опфаќаат: пакување и испраќање на пошта, надворешна и интерна доставна пошта; работи и задачи на фотокопирни и други апарати; одржување на хигиената; одржување на зелени површини и други слични работи и задачи.

Член 15

Ако во делокругот на републичките органи на управата постојат работи и задачи што не се предвидени со одредбите на оваа уредба, тие се групираат со актот за систематизација на работите и задачите на републичките органи на управата во зависност од карактерот на групата на работи и задачи утврдени со оваа уредба и се подведуваат под соодветни слични работи и задачи.

Член 16

За вршење на работите и задачите во републичките органи на управата, во поглед на видот и степенот на стручната подготовка, согласно со оваа уредба, се потребни следниве услови:

1) за работите и задачите од членовите 5, 6 и 7 — висока стручна подготовка од соодветна насока и определено работно искуство на исти или слични работи и задачи;

2) за работите и задачите од членовите 8, 9 и 10 — висока или виша стручна подготовка од соодветна насока и определено работно искуство на исти или слични работи и задачи;

3) за работите и задачите од член 11 — висока или виша стручна подготовка односно виша или средна стручна подготовка од соодветна насока и определено работно искуство на исти или слични работи и задачи;

4) за работите и задачите од член 12 — виша односно средна стручна подготовка од соодветна насока и определено работно искуство на исти или слични работи и задачи;

5) за работите и задачите од член 13 — средна стручна подготовка од соодветна насока;

6) за работите и задачите од член 14 — основно образование.

Со општиот акт за систематизација на работите и задачите на републичкиот орган на управата, покрај видот и насоките на стручната подготовка и работното искуство, можат да се утврдат и други услови за вршење на работите и задачите.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Одредбите на оваа уредба соодветно се применуваат на стручните и другите служби на Собранието на СРМ и Извршниот совет на Собранието на СРМ, на службите на Претседателството на СРМ и Уставниот суд на Македонија, како и на работните заедници на Врховниот суд на Македонија, Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето, Јавното обвинителство на Македонија, Јавното правобранителство на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, окружните судови, окружните стопански судови, окружните јавни обвинителства, Судот на здружениот труд на Македонија, основните судови на здружениот труд, Републичкиот совет за прекршоци, републичките казниено-поправни и воспитно-поправни домови.

Член 18

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2097/1

12 ноември 1981 година
СкопјеПретседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

496.

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“, бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ — СКОПЈЕ

I. Се разрешува од должноста индивидуален работоводен орган на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје Тома Леов, поради истек на мандатот.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2149/1

12 ноември 1981 година
СкопјеПретседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

497.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се назначува Родна Менкова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2159/1

12 ноември 1981 година
СкопјеПретседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

498.

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“, бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ — СКОПЈЕ

I. За индивидуален работоводен орган на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје се именува:

— Душан Димитров, уредник на Редакцијата за народна музика на Радио Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2150/1

12 ноември 1981 година
СкопјеПретседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

499.

Врз основа на член 45 од Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“, бр. 20/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ИСКЛУЧИТЕЛНО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

I. За член на Комисијата за исклучително материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна се именува:

— Милтијади Поп Николов, пензионер, командант на баталјон на I-та Македонско-егејска бригада, член на Комисијата за претставки и поплаки во Републичкиот одбор на Сојузот на здружението на борците од НОВ на Македонија.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1975/2

12 ноември 1981 година
СкопјеПретседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

500.

Врз основа на член 42 и 63 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одржана на 28 август 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА ПРИДРУЖНА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

I. Престанува употребата на придружната учебна литература:

1. Dasma (Свадба), Keshljella (Тврдина) и Gjeneral i ushterise se vdekur (Генералот на мртвата војска) од Исмаил Кадаре;

2. Komesari Memo (Комесарот Мемо) од Дрито Аголи;

3. Aferdita, Zgjimi (Будење) и Pse (Зошто) од Стерјо Спасе;

4. Nje vjeshte mestuhi (Една бурна есен) од Али Абди-Хоџа.

Еден дел од текстовите под бр. 1, 2, 3 и 4 се поместени во учебникот Литература за средно образование на албански јазик, а друг дел се домашна лектира;

5. Покрај наведените наслови од Исмаил Кадаре, Дрито Аголи и Стерјо Спасе, наведени погоре, се ставаат вон употреба во училиштата за средно образование и сите други нивни дела.

II. На придружната учебна литература ѝ престанува употребата заради тоа што:

а) текстовите не се совпаѓаат и се спротивни со идејно-марксистичките определби на воспитанието и образованието во нашето самоуправно социјалистичко општество. Со тоа тие текстови вршат негативно влијание во формирањето на младата личност;

б) отстапуваат од новодонесените наставни планови и програми.

III. Одлуката да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието, Работната организација за учебници „Просветно дело“, ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

IV. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-187/1
26 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

501.

Врз основа на член 3 и 27 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одржана на 28 август 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА ПРИДРУЖНА УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

I

Престанува употребата на придружната учебна литература:

1. Pasagjeri i nates (Нокниот пасажер) од Исмаил Кадаре, стр. 86;

2. Текст без наслов од Исмаил Кадаре, стр. 89.

Текстовите под бр. 1 и 2 се поместени во Граматиката на албански јазик за V одделение од Несими м-р Ремзи, Хамза Река и Џеват Гега, одобрена од Републичкиот педагошки совет со решение бр. 03-124 од 7. II. 1979 година, а издадена од Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје;

3. Princesha Argjiro (Принцезата Аргиро) од Исмаил Кадаре, стр. 13;

4. Dehora e raze (Првиот снег) од Стерјо Спасе, страна 102.

Текстовите под бр. 3 и 4 се поместени во Граматиката на албански јазик за VI одделение од Несими м-р Ремзи и Хамза Река, одобрена од Републичкиот педагошки совет со решение бр. 03-125 од 7. VII. 1980 година, а издадена од Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје;

5. Ata qe jone jashte (Тие што се надвор) од Исмаил Кадаре, стр. 7;

6. Текстови без наслов од И. Кадаре, стр. 9 и 20 и Стерјо Спасе, стр. 14, 65 и 76.

Текстовите под бр. 5 и 6 се поместени во Граматиката на албански јазик за VII одделение од Османи м-р Зихни, Хаки Имери и Бесим Руси, одо-

брана од Републичкиот педагошки совет со решение бр. 75 од 3. VII. 1979 година, а издадена од Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје;

8. Лектирата Qureskalitsit dhe princesha Argjiro (Каменоделачките и принцезата Аргиро) за IV одделение од Исмаил Кадаре и Aferdita (Афердитата) од Стерјо Спасе за VI одделение;

9. Покрај наведените наслови од Исмаил Кадаре, Дрито Аголи и Стерјо Спасе, наведени погоре, се ставаат вон употреба во училиштата за основно воспитание и образование и сите други нивни дела.

II

На придружната учебна литература ѝ престанува употребата заради тоа што:

а) текстовите не се совпаѓаат и се спротивни со идејно-марксистичките определби на воспитанието и образованието во нашето самоуправно социјалистичко општество. Со тоа тие текстови вршат негативно влијание во формирањето на младата личност;

б) отстапуваат од новодонесените наставни планови и програми.

III

Одлуката да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието, Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, ООЗТ Книгоиздателство „Наша книга“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-186/1
20 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

502.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 3 и 15 од Законот за учебниците за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 16 октомври 1981 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Француски јазик за VIII одделение“ од Калајлиева д-р Љубица, Бајалска Милка и Здравковиќ-Крле Невена, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-200/1
20 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

503.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 16 октомври 1981 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК**

1. Се одобрува употребата на учебникот „Немачки јазик за II разред среден усмерен образованија“ на Институтот за странски јазик од Белград, а издаден од Заводот за учебници и наставни средства — Белград.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитанието и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-189/1
20 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

504.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 16 октомври 1981 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК**

1. Се одобрува употребата на учебникот „Дактилографија“ од Марија Томц, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-195/1
20 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

505.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 3 и 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 16 октомври 1981 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК**

1. Се одобрува употребата на привремениот учебник „Читанка за V и VI одделение на албански јазик“ од Стеван Зорба, Несими м-р Ремзи,

Драган Мишковски, Хамза Река и Ислам Караџифили, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-188/1
20 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

506.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 3 и 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 16 октомври 1981 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК**

1. Се одобрува употребата на привремениот учебник „Читанка за VII и VIII одделение на албански јазик“ од Стеван Зорба, Несими м-р Ремзи, Драган Мишковски, Хамза Река и Ислам Караџифили, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-190/1
20 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

507.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 3 и 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 16 октомври 1981 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК**

1. Се одобрува употребата на привремениот учебник „Читанка за II одделение“ од Даринка Јанушева, Војо Вељановски и Михаил Јанушев, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-191/1
20 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

508.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 16 октомври 1981 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Оториноларингологија“ за III клас на медицинските училишта од Главаш д-р Отон и Георгиевски д-р Петко, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-192/1
20 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

509.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 16 октомври 1981 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Литература за I клас со теорија на литературата на албански јазик“ од Хуса д-р Махмуд и Гега Цеват, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-193/1
20 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

510.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 16 октомври 1981 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Гинекологија и акушерство“ за средните медицински училишта од проф. д-р Предраг Аребњак и проф.

д-р Адуард Баршиќ, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-194/1
20 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

511.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 42 и 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 16 октомври 1981 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Технологија на преплетување на плетива“ за III клас занимање трикотажер и III и IV клас техничар на текстилни училишта, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-196/1
20 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

512.

Врз основа на член 195 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 3 и 15 од Законот за учебниците за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на VII-та седница, одржана на 16. X. 1981 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК

1. Се одобрува употребата на учебникот „Граматика за VIII одделение на албански наставен јазик“ од Несими м-р Ремзи, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1981 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот секретаријат за наука и образование, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-199/1
20 октомври 1981 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р **Митко Илиевски**, с. р.

513.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 23 септември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 02-272 за утврдување работи и работни задачи на советник за организирање на школување кадри за спорт и рекреација, донесена од Советот на Факултетот за физичка култура во Скопје, на седницата одржана на 25 април 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Факултетот за физичка култура во Скопје на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 50/81 од 4 јуни 1981 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Судов поведе постапка затоа што основано се постави прашањето за нејзината спротивност со ставот 2 на член 462 и со ставот 2 на член 463 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека со оваа одлука всушност е дополнет Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи кој е донесен со референдум на 4 декември 1978 година. Исто така Судов утврди дека во Статутот на Факултетот е определено работниците да одлучуваат со референдум, покрај другото, и за актот со кој се утврдува систематизацијата на работите и работните задачи.

5. Согласно ставот 2 на член 463 од Законот за здружениот труд, работниците можат да одлучуваат со референдум и за прашања кои не се определени во ставот 1 на овој член, доколку така одлучи мнозинството работници во основната организација. А според ставот 2 на член 462 од истиот закон, за сите прашања за кои одлуките се донесуваат со лично изјаснување на работниците, мора да се обезбеди претходно расправање на начин определен со статутот.

Со оглед на тоа што во конкретниов случај работниците одлучиле актот за систематизација на работите и работните задачи да го донесуваат со референдум, а оспорената одлука не е донесена

со референдум, ниту пред нејзиното донесување е обезбедено претходно расправање по прашањата што таа ги уредува, Судов оцени дека таа е во спротивност со ставот 2 на член 462 и со ставот 2 на член 463 од Законот за здружениот труд.

Наводите на доносителот на оспорениот акт, изнесени во одговорот на решението за поведување постапка, како и на јавната расправа, според кои постапката за донесување на оспорената одлука не била почитувана од причини што одлуката морала да биде донесена во краток временски рок заради извршување одлука на судот на здружениот труд, Судов не можеше да ги уважи, затоа што законска обврска е на работниците, самоуправниите општи акти да ги донесуваат во постапка предвидена во законот, односно самоуправниот општ акт. Причините, пак, поради кои се донесува актот немаат влијание врз постапката што е предвидена за неговото донесување. Тие наводи на доносителот на оспорениот акт Судов не ги уважи и затоа што на јавната расправа утврди дека со оспорената одлука се предвидени нови работи и работни задачи за кои, всушност, не постоела објективна потреба, туку биле предвидени заради подносителот на претставката, а со цел да се овозможи формално извршување на одлуката на судот на здружениот труд, иако на факултетот постоеле слободни и соодветни работи и работни задачи.

Според мислењето на Судов, работниците во остварувањето на правото на работа со општествени средства самостојно ги уредуваат меѓусебните односи во работата, а во тие рамки ги утврдуваат и работите и работните задачи. Меѓутоа, работејќи со средствата во општествена сопственост, работниците се должни, во својот заеднички и општ општествен интерес, да се користат со тие средства општествено и економски целесообразно (став 1 на член 17 од Уставот на СР Македонија и став 4 на член 13 од Законот за здружениот труд). Предвидувањето на работи и работни задачи кое за основ и мотив ги нема објективните потреби на организацијата на здружениот труд, според мислењето на Судов, очигледно не води сметка за означената уставна и законска обврска.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 50/81
23 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ**

295.

Врз основа на член 200 став 1 точка 5 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 29. X. 1981 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ**

Член 1

Висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува:

— со стапка од 25% придонес од личен доход од земјоделска дејност и

— 50 динари придонес по член на домаќинството на осигуреникот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 02-13401/5-в
29 октомври 1981 година
Скопје

Зам. претседател,
Босилка Шахпазова, с. р.

296.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 199 став 1 точка 5 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите, одржана на 29. X. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕ-
НИЦИ ЗА КОИ СО ЗАКОН НЕ СЕ УТВРДЕНИ
ОСНОВИЦИ, КАКО И ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ
ОСИГУРЕНИЦИ**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на југословенските државјани вработени или упатени на работа во странство, на работните луѓе кои со личен труд вршат самостојна дејност во вид на занимање и на други категории осигуреници за кои основните за придонесот за здравственото осигурување не се утврдени со закон, како и висината на придонесот за одделни категории осигуреници.

Член 2

За пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство (во натамошниот текст: придонес) за југословенските државјани вработени или упатени на работа во странство се утврдуваат следните основици:

1. Просечниот месечен износ на нето личниот доход што осигуреникот го остварил според завршната сметка на организацијата за претходната година пред вработувањето, односно упатувањето во странство, валоризиран со просечниот пораст на нето личниот доход остварен во организацијата на здружен труд односно друга организација во тековната година и утврден со завршната сметка за таа година и тоа за:

— лицата на работа кај југословенски претставништва и организации во странство,

— лицата упатени во странство заради стручно усовршување,

— лицата упатени од организации на здружен труд за изведување на инвестициони работи во странство кај странски деловен партнер.

Доколку се утврди дека по завршната сметка на организацијата не дошло до зголемување на нето личните доходи, односно до намалување на просечните нето лични доходи, за пресметување и плаќање на придонесот се зема основницата по која била плаќана аконтацијата на придонесот во таа година.

2. Просечниот месечен износ на нето личниот доход што го остварил осигуреникот според завршната сметка на организацијата за претходната година пред годината во која е вработен во странство, валоризиран со процентот на зголемувањето на просечниот номинален личен доход во вработен во стопанството на град Скопје и тоа за:

— лицата што врз основа на меѓународни спогодби стапиле во работен однос кај меѓународни и други организации,

— лицата што се на работа во странство кај организации во чие основање, управување и финансирање учествуваат југословенски организации (мешовите друштва и слично).

За лицата од точките 1 и 2 од овој член кои не оствариле личен доход според завршната сметка за претходната година пред годината во која стапиле односно биле упатени на работа во странство како основица за пресметување на придонесот за тековната година се зема аконтацијата на нето личниот доход што тие лица ја оствариле на работа во Југославија во тековната година.

3. Паушалниот нето износ за:

— лицата во работен однос кај странски работодавци кои не се задолжително осигурени во земјата во која се вработени,

— лицата од точка 2 на овој член кои не оствариле личен доход според завршната сметка за претходната година пред стапувањето на работа во странство ниту аконтација на личниот доход од тековната година.

Паушалниот нето износ за 1981 година се утврдува во следните износи.

— 14.260 динари месечно — за лица со висока стручна подготовка,

— 10.710 динари месечно — за висококвалификувани работници и лица со виша стручна подготовка,

— 8.661 динари месечно — за квалификувани работници и лица со средна стручна подготовка,

— 6.621 динари месечно — за приучени работници и лица со нижа стручна подготовка.

— 5.088 динари месечно — за неквалификувани работници и лица без стручна подготовка.

Стручната подготовка односно квалификација се определува според позитивните прописи во СФРЈ.

4. Паушален нето износ од 5.200 динари месечно за лицата вработени во домаќинство на југословенски државјани во работен однос во странство кај југословенски организации.

За членовите на потесните семејства на лицата вработени во странство, на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странскиот носител на осигурување, а имаат постојано место на живеење или пребивалиште на подрачјето на Заедницата, висината на придонесот за здравствено осигурување се утврдува во паушален нето износ од 340 динари месечно.

Член 3

Југословенските државјани вработени или упатени на работа во странство придонесот го пресметуваат и уплатуваат во конвертибилна валута.

Член 4

Основните за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лицата кои со личен труд вршат самостојна дејност во вид на занимање на кои основницата на придонесот за здравствено осигурување не е утврдена со закон се утврдуваат во нето паушални износи за 1981 година и тоа во висина на:

1. договорениот чист личен доход — за работниците вработени кај приватни работодавци, кој не може да биде помал од:

— 3.400 динари за неквалификувани работници,

— 4.300 динари за полуквалификувани работници,

— 5.200 динари за квалификувани работници,

— 6.600 динари за висококвалификувани работници,

— 7.400—11.000 по слободен избор;

2. договорениот чист личен доход за домашните помошнички вработени кај приватни работодавци, кој не може да биде помал од 3.400 динари;

3. наградата што ја примаат учениците од училиштата за средно образование кои покрај училишната изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватен работодавец, која не може да биде помала од:

— 430 динари за ученици од прва година,

— 860 динари за ученици од втора година,

— 1.300 динари за ученици од трета година;

4. 6.590 динари за лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време;

5. 12.369 динари за писателите, ликовните уметници на применетата уметност, сценските уметници, композиторите, признатите музички уметници — изведувачи, сценаристи, режисери, главни сниматели, сценографи, костимографи, филмски артисти, аниматори на цртани и куклени филмови, организатори на филмско производство, помошници на режисери, асистенти на режисери, сниматели, филмски архитекти, сниматели на тон, монтажа, директори на филмот и водачи на снимање;

6. 6.755 динари за помошник директор на филмот, секретар на режија, асистент на снимател, асистент на сценограф, маскер, шминкер, главен осветлител, музички соработник, асистент на тон, филмски фотограф, помошник на водач на снимање, асистент на монтажер, реквизитер, гардеробер, осветлител, сценски работник, филмски техничар, киноапаратер, помошник работник и други;

7. него износот на наградата што ја добиваат лицата со наполнета 15 годишна возраст кои како членови на соодветни спортски организации се занимаваат со спорт, односно доколку не примаат награда, паушален износ од 340 динари;

8. 5.149 динари за продавачите на печат (колпортери);

9. 4.078 динари за носачите на багаж на железничките станици — членови на Здружението на носачите на железниците во Скопје;

10. паушален него износ за лицата што вршат определени верски функции, односно должности во рамките на верските заедници и органите на кои им припаѓаат и тоа на припадниците на православната, католичката, методистичката и евангелистичката црква, како и исламската верска заедница, во зависност од школската подготовка и тоа:

- со висока школска подготовка — 6.694 дин.
- со виша школска подготовка — 6.113 дин.
- со средна школска подготовка — 5.589 дин.
- со нижа школска подготовка — 4.717 дин.

Член 5

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот за лицата на школување, стручно усовршување односно постдипломски студии кои поради тоа го раскинале работниот однос и за лицата кои основната организација на здружен труд пред засновување на работниот однос со нив ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување се утврдува во висина на месечниот него износ на стипендијата.

Член 6

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот за вработени лица за време на користење на неплатено отсуство се утврдува во висина на аконтација на личниот доход во него износ отсварена во месецот пред почетокот на користењето на неплатеното отсуство, односно надоместок на личниот доход за месецот кој претходи на месецот во кој е започнато користењето на неплатеното отсуство.

Член 7

Висината на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита и здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата се утврдува врз постојан месечен износ и тоа:

1. 289 динари за:

— лицата кои учествуваат во младински работни акции, а кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност,

— лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно,

— лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување,

— лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведување на задачите на територијалната одбрана,

— уживателите на постојана државна помош дадена од страна на президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет;

2. 51 динар за уживателите на инвалиднина по прописите за инвалидско осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повредата или заболувањето што предизвикало телесно оштетување за кое им припаѓа право на инвалиднина.

Член 8

Висината на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во постојан месечен износ од 24 динари и тоа:

— за учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата,

— за лицата кои учествуваат во младински работни акции кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност,

— за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции,

— за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука,

— за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита,

— за лицата кои работат помалку од половина од полното работно време,

— за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 9

Собранието на Заедницата секоја година со посебна одлука ги валоризира основните и висината на придонесите утврдени со оваа одлука со процентот на просечниот пораст на личните доходи по вработен во стопанството во Скопје за секоја наредна година.

Член 10

До донесување на одлуката од претходниот член наплатата на придонесот ќе се врши во вид на аконтација според основните и висината на придонесите утврдени согласно оваа одлука за последната година.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1981 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-13401/5-г

29 октомври 1981 година

Скопје

Зам. претседател,

Босилка Шахпазова, с. р.

297.

Врз основа на член 144 став 3 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 29. X. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува во висина од

20% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес се плаќа во валута во која се прима личниот доход.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 02-13401/5-д

29 октомври 1981 година

Скопје

Зам. претседател,

Босилка Шахпазова, с. р.

298.

Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и Соборот на делегатите на давателите на услуги, одржана на 29. X. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците се утврдува на 6,2 и тоа: — 2,9% за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 3,3% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,4%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1981 година.

Бр. 02-13401/5-6

29 октомври 1981 година

Скопје

Зам. претседател,

Босилка Шахпазова, с. р.

299.

Врз основа на член 303 став 2 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 29. X. 1981 година, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа статутарна одлука се врши измена на Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје.

Член 2

Во членот 169 се додаваат нови ставови кои гласат:

„Корисниците и давателите на услуги, склучуваат самоуправни спогодби за основите на планот

за развој на здравствената дејност и здравствена-та заштита согласно Законот за период од 5 години.

Целите и задачите утврдени со овие самоуправни спогодби конкретно се разработуваат со среднорочни програми и годишни програми за развој.“

Член 3

Членот 171 од Статутот се брише.

Член 4

Се додава нов член 173-а кој гласи:

„Стручните работи во врска со следење на состојбите во областа на здравството, планирањето и програмирањето на здравствената заштита и здравствената дејност ги врши Институтот за социјална медицина“.

Член 5

Во членот 213 ставот 2 се менува и гласи:

„Претседателот на Собранието на Заедницата и неговиот заменик се избираат за време од 1 година и не можат повторно да бидат избрани на истата функција во текот на траењето на мандатниот период, ниту двапати еднопруго во два мандатни периоди“.

Член 6

Во членот 216 ставот 2 се менува и гласи:

„Претседателот на Соборот на делегатите и неговиот заменик се избираат за време од 1 година и не можат повторно да бидат избрани на истата функција во текот на траењето на мандатниот период, ниту двапати еднопруго во два мандатни периоди.“

Член 7

Во членот 220 зборовите „Претседател и“ се бришат, а бројката „14“ се заменува со „15“.

Член 8

Членот 222 се менува и гласи: „Од редовите на членовите на Извршниот одбор се избира претседател.“

Претседателот на Извршниот одбор се избира за време од две години, а може повторно да биде избран на истата функција во текот на траењето на мандатниот период, но не двапати еднопруго во два мандатни периоди.“

Член 9

Во членот 241 од Статутот, зборовите „Секретар на Заедницата“, се заменуваат со зборовите: „Секретар на Собранието на Заедницата“, а исто така и во натамошниот текст во Статутот зборовите „Секретар на Заедницата“ се заменуваат со „Секретар на Собранието на Заедницата“.

Член 10

Во членот 242 ставот 2 се менува и гласи: „Секретарот на Собранието на Заедницата се именува за време од 4 години и може по истекот на тој период одново да биде именуван на истата функција“.

Член 11

Во членот 243 се додава нов член 243-а кој гласи:

„Избраните и именувани лица кои по истекот на мандатот не бидат повторно избрани или именувани и не бидат распоредени на соодветно работно место во Стручната служба го задржуваат правото на личен доход сè до нивното распоредување“.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-13401/19

29 октомври 1981 година

Скопје

Зам. претседател,

Босилка Шахпазова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — РАДОВИШ

300.

Врз основа на член 58 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78), Собранието на Заедницата за вработување — Радовиш, на седницата одржана на 18. XI. 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА

Член 1

Се ослободуваат од обврските за плаќање на придонесот за вработување сите обврзници на плаќањето на истиот за месеците ноември и декември 1981 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 02-418/18-6

18 ноември 1981 година

Радовиш

Претседател,

Атанасов Димитар, с. р.

Обласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 520 од 20. VIII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1679-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „25 Мај“, РО — село Шипковица, Тетовско.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на земјоделците од 30. III. 1981 година.

Основачи на задругата се: Етем Бислами, Ружди Сефери, Есад Сефери, Локман Локмани, Цабир Адили, Имер Илџази, Јахја Вафтиџари, Имер Халити, Гани Ибиши, Али Алиу, Несим Велиу, Мубин Адили, Рафи Адеми, Авдил Јакупи, Хасан Беадини, Даут Илази, Исен Исени, Абдулатиф Целили, Сулејман Илџази и Рамадан Ибиши, сите од село Шипковица, Тетовско.

Основни дејности: полјоделство, овоштарство и сточарство.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата сторени во правниот промет одговараат ограничено солидарно и задругарите до износот од 2.000,00 динари и тоа за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Бислами Етем, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 520/81. (286)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 773 од 8. IX. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-796-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапувањето на Основното училиште „Дитурја“ со ЦО село Липково, Кумановско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Салии

Хулеси, а се запишува новиот застапник Алили Кани, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 773/81. (274)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 716 од 26. VIII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-1680-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Електро-монтажната инсталатерска задруга „Иднина“, РО — Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 2/29.

Задругата е основана на основачкото собрание, одржано на ден 27. V. 1981 година.

Основачи на задругата се: Андриевски Љубе, Спасовски Зоран, Арсовски Љупчо, Вељановски Чедо, Михајловски Драге, Милошевски Ванчо, Михајловски Илија, Милошевски Борис, Андриевски Драге и Велковски Борче.

Основни дејности: 38 — електроинсталатерска (инсталирање на електрични водови, лифтови, светлечки реклами и др.); 42 — електромеханичарска на телефонско-телеграфски уреди — изработка на телефонски мрежи; 159 — инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација; 160 — инсталатерска за централно греење и уреди за аклиматизација.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на задругата во правниот промет со трети лица кои не ќе се подмират со средствата на Задругата, супсидијарно одговараат основачите на Задругата и оние кои ќе пристапат како такви, до висината на задружниот влог 2.500,00 за секоја заклучена работа.

Лице овластено за застапување е Андриевски Љубе, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 716/81. (267)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 595 од 21. VII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 3-1432-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, ЦО Кавалдарци, ул. „Балканска“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ристо Крстев, секретар, а се запишува како нов застапник Благој Пешиќ секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 595/81. (273)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 97 од 27. VIII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 3-1683-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитание и образование на општината Гази Баба, ЦО — Скопје, ул. „50 дивизија“ бр. 6.

Заедницата е основана со Самоуправната спогодба бр. 08—19 од 7. III. 1979 година од 77 основачи.

Основни дејности: 140231 — самоуправни интересна заедница во областа на воспитанието и образованието.

Заедницата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Заедницата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Јован Петровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 97/81. (275)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 96 од 27. VIII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 3-1682-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на

Самоуправната интересна заедница за воспитание и образование на град Скопје, ЦО — Скопје, ул. „50 дивизија“ бр. 6.

Основни дејности: 140231 — самоуправна интересна заедница во областа на воспитанието и образованието.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Заедницата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Јован Петровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 96/81. (276)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 98 од 27. VIII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 3-1684-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Карпош, ЦО — Скопје, ул. „50 дивизија“ бр. 6.

Заедницата е основана со Самоуправната спогодба бр. 05-15 од 16. III. 1979 година од 114 основачи.

Основни дејности: 140231 — самоуправна интересна заедница во областа на воспитанието и образованието.

Заедницата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Заедницата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Јован Петровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 98/81. (277)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 100 од 27. VIII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 3-1686-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Центар, ЦО Скопје, ул. „50 дивизија“ бр. 6.

Заедницата е основана со Самоуправната спогодба бр. 08-22 од 12. III. 1979 година од 196 основачи.

Основни дејности: 140231 — самоуправна интересна заедница од областа на воспитанието и образованието.

Општинската самоуправна интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Заедницата одговара со сите средства.

Лице овластено за застапување е Јован Петровски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 100/81. (278)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 297 од 24. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-68-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица „Македонија“, ЦО — Скопје, ул. „Васил Горгов“ бр. 67 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Горѓи Тануровски, в. д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Тодор Буцевски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 297/81. (167)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 334 од 5. V. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1277-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Сложената организација на здружен труд Музеи на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Историски, Н. Сол. О. — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Трпко Панговски, в. д. индивидуален работоводен орган, а се запишува како нов застапник д-р Коста Балабанов, индивидуален работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 334/81. (168)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 383 од 22. IV. 1981 година, на регистарска влошка бр. 3-1652-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Републичката самоуправна интересна заедница за патишта, Ц. О. — Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бб.

СИЗ е основана со Самоуправната спогодба за здружување во Републичката СИЗ за патишта од 4. III. 1981 година од 30 основачи.

Основни дејности: 140213 — самоуправни интересни заедници во областа на сообраќајот.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Никола Тоџија, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 383/81. (169)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација, издадено од Социјален завод — Тетово на име Зафировски Блаже, с. Челопек, Тетово. (3311)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување на име Даќевски Боле, с. Челопек, Тетово. (3312)

Здравствена легитимација, издадена на име Донеvски Ёцо, с. Челопек, Тетово. (3313)

Свидетелство за III година на име Ајнур Муареми, Тетово. (3315)

Земјоделска здравствена легитимација на име Хасије Салихи, ул. „Љуботенска“ бр. 55, Тетово.

Свидетелство за VIII одделение на име Данилова Рајка, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 10, Кочани. (3317)

Свидетелство за III клас на име Стафаи Јјим, ул. „ЈНА“ бр. 294, Гостивар. (3318)

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимназијата „Ланче Поповски“ — Гостивар на име Илјази Веар, с. Градец, Гостивар. (3319)

Уверение за ѕидар на име Живкоски Стоислав, с. Јегуновце, Тетово. (3320)

Свидетелство за III година, издадено од ЕМУЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Мика Анденов, Скопје. (3321)

Свидетелство за II година, издадено од ЕМУЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Магда Ристова, Скопје. (3322)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Браќа Рамиз-Хамит“ во Скопје на име Енвер Абазов, Скопје. (3323)

Свидетелство на име Ангелески Стеван, ул. „Пенка Котеска“ бр. 88, Прилеп. (3324)

Лична карта на име Кузеска Горица, ул. „11 Октомври“ бр. 51, Прилеп. (3325)

Свидетелство на име Стојаноски Златко, с. Десово, Прилеп. (3326)

- Свидетелства од III и IV година, и диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Фејзулаху Моамет, Куманово. (3072)
- Свидетелства од III и IV година и диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Џафер Реџеџи, с. Липково, Куманово. (3073)
- Свидетелство за VIII одделение на име Афузи Таир, с. Слупчане, Куманово. (3074)
- Здравствена легитимација на име Стојковски Војчо, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 8, Куманово. (3075)
- Здравствена легитимација на име Перчинковска Панде, ул. „Карл Маркс“ бр. 45, Куманово. (3076)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Трајковска Мита, с. Ключовце, Куманово. (3077)
- Здравствена легитимација на име Мехмети Фатуше, ул. „Карл Маркс“ бр. 26-а, Куманово. (3078)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Пешевски Градо, с. Мургащ, Куманово. (3079)
- Здравствена легитимација на име Бобан Стефановски, ул. „Х. Карпош“ бр. 24, Куманово. (3080)
- Здравствена легитимација на име Незирири М. Ибадете, ул. „Киро Фетаќ“ бр. 30, Куманово. (3081)
- Свидетелство за I година, издадено од Економското училиште „Моша Пијаде“ — Куманово на име Фетаи Сулиман, с. Слупчане, Куманово. (3082)
- Здравствена легитимација на име Непат Рамани Зеџије, с. Матејче, Куманово. (3083)
- Здравствена легитимација на име Непат Мирвет, с. Матејче, Куманово. (3084)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Благојевиќ Весна, ул. „Моша Пијаде“ бр. 216, Куманово. (3085)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Азири Шаби, ул. „Васка Петковска“ бр. 3, Куманово. (3086)
- Здравствена легитимација на име Младеновска Дивна, ул. „11 Ноември“ бр. 112, Куманово. (3087)
- Здравствена легитимација на име Мариче Спасевска, с. Коњаре, бр. 189, Куманово. (3088)
- Свидетелство за IV одделение на име Ефремова Слободанка, ул. „Планинска“ бр. 115, Кратово. (3089)
- Здравствена легитимација, издадена од Кратово на име Бошковски Благоја, Кратово. (3090)
- Свидетелство за VIII одделение на име Након Душан, Кратово. (3091)
- Здравствена легитимација на име Дончевска Стоја, с. Трновец, Кратово. (3092)
- Свидетелство за VIII одделение на име Марковски Димко, ул. „Јосиф Дасирлев“ бр. 83-а, Кратово. (3093)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Христова Лепа, с. Секулица, Кратово. (3094)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Тетово на име Грбенароска Лујза, ул. „Гоце Делчев“ бр. 47, Тетово. (3095)
- Свидетелство за VI одделение на име Халити Маџир, с. Пирок, Тетово. (3096)
- Свидетелство за VI одделение, издадено од О. У. „Моша Пијаде“ — Гостивар на име Пупи Иснџе, Гостивар. (3097)
- Работна книшка, издадена од Гостивар на име Сулаи Исмети, ул. „Страхил Симоноски“ бр. 59, Гостивар. (3098)
- Работна книшка, издадена од Тетово на име Миамит Касами, с. Шипковица, Тетово. (3032)
- Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Весели Камбер, с. Палатица, Тетово. (3034)
- Здравствена легитимација на име Ристовски Зоран, ул. „Солунска“ бр. 27, Тетово. (3035)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Тетово на име Митревска Ангела, ул. „Бл. Тоска“ бр. 25/8, Тетово. (3036)
- Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени од Тетово на име Хелили Ирим, с. Палатица, Тетово. (3037)
- Диплома на име Хелили Ирим, с. Палатица, Тетово. (3038)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Кисамир Р. Ешпрев, с. Порој, Тетово. (3039)
- Здравствена легитимација на име Шукри Мемеди, с. Првце, Тетово. (3040)
- Свидетелство за VI одделение на име Ескиџи Низафете, с. Боговиње, Тетово. (3041)
- Здравствена легитимација на име Лимани Лиман, с. Пршовце, Тетово. (3042)
- Здравствена легитимација на име Мемеди Небије, с. Теарце, Тетово. (3043)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Ванчо Прке“ на име Демиров Цесари, ул. „Илинденска“ бр. 1, Делчево. (3045)
- Свидетелство за V одделение на име Јовановска Лидија, с. Звепор, Делчево. (3046)
- Свидетелство за III и IV одделение, издадено од Основното училиште „Маршал Тито“, с. Оризари на име Серафимова Николина, с. Оризари, Кочани. (3047)
- Здравствена легитимација на име Амедов Алим, с. Градец, Винаца. (3048)
- Воена книшка, издадена во Свети Николе на име Радојко Саневски, Скопје. (3049)
- Воена книшка, издадена во Загреб на име Бодан Стојановски, с. Сарај, Скопје. (3050)
- Индекс бр. 216, издаден од Филозовски историскиот факултет во Скопје на име Фиданка Мирковска, Скопје. (3051)
- Воена книшка, издадена во Куприја на име Саким Асановски, Скопје. (3052)
- Воена книшка, издадена во Белград на име Ваневски Д. Стојанче, Скопје. (3053)
- Лична карта на име Трајчески Миле, с. Тополчани, Прилеп. (3054)
- Свидетелство за II клас, издадено од Рударско училиште на име Мирчески Гоце, ул. „Борис Кидрич“ бр. 154, Прилеп. (3055)
- Здравствена легитимација, издадена од Прилеп на име Илиеска Марија ул. „Пенка Котеска“ бр. 58, Прилеп. (3056)
- Свидетелство за IV одделение на име Цветкоска Ленка, с. Лажани, Прилеп. (3057)
- Свидетелство за IV одделение на име Селимоски Кенанџија, с. Пласница, Македонски Брод. (3058)
- Здравствена легитимација на име Севдије Аљити, с. Прелубиште, Тетово. (3059)
- Диплома од Медицинско училиште — Тетово на име Лирије Јашари, ул. „Донче Тодоровски“ бр. 2, Гостивар. (3060)
- Здравствена легитимација на име Раде Стоилов, с. Липец, Винаца. (3061)
- Здравствена легитимација на име Јован Николовски, с. Градец, Винаца. (3062)
- Свидетелство за завршен испит, издадено од Училиштето за механизација „Киро Бурназ“ во учебната 1956 година на име Душан Ристовски, Скопје. (3063)
- Здравствена книшка, издадена од Скопје на име Зора Спасова, Скопје. (3064)
- Воена книшка, издадена од Куманово на име Мартин Величковиќ, с. Матејче, Куманово. (3065)
- Возачка дозвола на име Абдула Хазирџи, ул. „Београдска“ бр. 40, Гостивар. (3066)
- Свидетелство на име Достана Јованоска, с. Галате, Гостивар. (3067)
- Свидетелство на име Гамиз Абази, с. Вругок, Гостивар. (3068)
- Свидетелство на име Саид Хавџија, с. Палчиште, Гостивар. (3069)

- Воена књишка на име Мазиталоски Томе, нас. „Горги Сугаре“ бр. 5/3, Прилеп. (3327)
- Свидетелство на име Никодиноски Гоце, ул. „Маршал Тито“ бр. 2/12-3, Прилеп. (3328)
- Свидетелство за I клас на име Јорданоски Љупчо, ул. „Трајко Тарзан“ бр. 14, Прилеп. (3329)
- Работна књишка на име Адemosки Зија, ул. „Дабнички завој“ бр. 124, Прилеп. (3330)
- Здравствена легитимација на име Смакоски Јордан, ул. „Панде Чесноски“ бр. 2, Прилеп. (3331)
- Диплома за тутунско училиште на име Димоски Темелко, ул. „Мужос“ бр. 40, Прилеп. (3332)
- Здравствена легитимација на име Александар Тасевски, Куманово. (332)
- Свидетелство на име Снежана Бајковска, ул. „Ацо Борозан“ бр. 4, Куманово. (333)
- Свидетелство на име Меваил Мерседли, с. Добридол, Гостивар. (392)
- Свидетелство на име Садри Исмаили, с. Неготино, Гостивар. (393)
- Здравствена легитимација на име Риза Рамадани, ул. „Огњан Прица“ бр. 5а, Куманово. (334)
- Работна књишка на име Исмет Џафери, с. Липково, Куманово. (335)
- Здравствена легитимација на име Емилија Јовановска, ул. „Драган Стопарик“ бр. 82, Куманово. (336)
- Свидетелство на име Вера Митрева, с. Старо Лагово, Прилеп. (2931)
- Свидетелство на име Неџат Фидани, ул. „Беличиц“ бр. 97, Гостивар. (2932)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Климент Охридски“ на име Костадинова Полубинка, с. Облешево, Кочани. (2933)
- Здравствена легитимација на име Виолета Голубова, с. Блатец, Винаца. (2934)
- Работна књишка, издадена во Скопје на име Коле Симијановски, Скопје. (2935)
- Воена књишка, издадена во Скопје на име Шабан Ибраим, Скопје. (2936)
- Воена књишка, издадена во Скопје на име Маркоски Митко, Скопје. (2937)
- Лична карта на име Стојческа Миленка, ул. „Мирче Ацев“ бр. 117, Прилеп. (2938)
- Свидетелство на име Гурѓа Трајанова Проздова, с. Дунџе, Прилеп. (2939)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Мучевска Зора, ул. „Доне Божинов“ бр. 59, Куманово. (2940)
- Свидетелство за I година, издадено од Училиштето „Перо Наков“, Куманово на име Горѓиевска Радмила, нас. „Карпош“, Куманово. (2941)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Стојанка Спасовска, ул. „Никола Валцаров“ бр. 2, Куманово. (2942)
- Здравствена легитимација на име Зимбери Неџади, с. Гошинце, Куманово. (2943)
- Здравствена легитимација на име Петковиќ Бојре, ул. „Бошко Вуха“ бр. 1, Куманово. (2944)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Ханифе Зулфији, ул. „Владимир Назор“ бр. 20, Куманово. (2945)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Ибраимовска Ресмија, ул. „Средорек“ бр. 37, Куманово. (2946)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Тахири Селвије, ул. „Драги Шутевски“ бр. 14, Куманово. (2947)
- Здравствена легитимација на име Стојановска Благојка, ул. „Денка Драганова“ бр. 6, Куманово. (2948)
- Здравствена легитимација на име Горѓиевска Сунџица, ул. „Поток Серава“ бр. 37, Куманово. (2949)
- Здравствена легитимација, издадена од Кратово, на име Анчевски Чедомир, с. Ш. Рудари, Кратово. (2950)
- Здравствена легитимација, издадена од Кратово, на име Георгиевски Тоде, ул. „Јове Пичев“ бр. 5, Кратово. (2951)
- Земјоделска здравствена легитимација, издадена од КЗСО — експозитура Кратово на име Спиридонова Виторка, с. Филиповци, Кратово. (2952)
- Здравствена легитимација на име Рамадановски Митаф, Кратово. (2953)
- Здравствена легитимација на име Делијовска Ёсма, Кратово. (2954)
- Свидетелство за завршен III клас, издадено од СЕУ „Јовче Тесличков“ на име Станков Илија, ул. „Горги Димитров“ бр. 37, Титов Велес. (2955)
- Лична карта, издадена од ОВР Титов Велес на име Зафиров Љубе, ул. „Никола Карев“ бр. 31, Титов Велес. (2956)
- Свидетелство за VII одделение на име Адеми Зефире, с. Широко, Тетово. (2957)
- Здравствена легитимација на име Идризи Алит, с. Желино, Тетово. (2958)
- Књишка на име Зуфер Рамадани, с. Шипковица, Тетово. (2959)
- Здравствена легитимација на име Алма Абдулџамит, ул. „Пилимере“ бр. 108, Тетово. (2960)
- Свидетелство за I година — смер неметали, издадено од ЕСНО „Злате Малакоски“, Гостивар на име Видеска Лилјана, Гостивар. (2961)
- Свидетелство за положен полуматурски испит на име Дамјаноска Г. Ружа, Гостивар. (2962)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Браќа Рамиз Хамид“, Скопје на име Таир Арифов, Скопје. (2963)
- Воена књишка, издадена во Скопје на име Владо Арсов, Скопје. (2964)
- Свидетелства за завршено III, IV и диплома за завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Ибраими Нури, с. Липково, Куманово. (2965)
- Воена књишка, издадена во Скопје на име Назим Сулејмани, Скопје. (2966)
- Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Ивидет Сеџами, Скопје. (2967)
- Работна књишка, на име Димчески Борко, ул. „Цане Коњарец“ бр. 371, Прилеп. (2968)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шилески Миливој, с. Тополчани, Прилеп. (2970)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Петре Поп Арсов“ Богомила на име Аризановски Светозар, Богомила. (2971)
- Здравствена легитимација на име Поповски Дејан, ул. „Илинденска“ бр. 210/8, Тетово. (2972)
- Свидетелство за IV клас на име Идризи Идзет, с. Палавица, Тетово. (2973)
- Свидетелства за II, III и IV година, издадени од Медицинското училиште во Тетово на име Лирине Јашари, ул. „Драге Тодороски“ бр. 2, Гостивар. (3061)
- Свидетелство на име Нуриазмен Рамадани, с. Градец, Гостивар. (3062)
- Свидетелства за I, II, III и IV одделение на име Абази Вадедин, Гостивар. (3063)
- Свидетелство за средно образование и од II и III година, издадени од ЕМАУЦ „Гошо Викентиев“ — Кочани на име Зафиров Миле, ул. „11 Октомври“ бр. 17, Делчево. (3064)
- Свидетелство за VIII одделение на име Петрушева Петкана, ул. „М. Тито“ бр. 180, Титов Велес. (3065)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зекиров Т. Мирко, ул. „Илинденска“ бр. 2, Кочани. (3066)
- Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово, на име Муса Алими, с. Оризари, Куманово. (3068)
- Воена књишка, издадена во Скопје на име Шамоил Прицовиќ, Скопје. (3069)
- Воена књишка, издадена во Скопје на име Ариџановски Јован, Скопје. (3070)
- Прва категорија на приоритет при вработување, издадена од Заводот за вработување — Скопје на име Меќини Нуредин, с. Кондово, Скопско. (3071)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ во Скопје на име Петар Ристик, Скопје. (6365)

Автобуска карта за слободно возење, издадена од ГСП — Скопје на име Тони Ристовски, Скопје. (6368)

Свидетелство на име Феик Рамадани, ул. „Цветан Димов“ бр. 815, Скопје. (6369)

Свидетелство на име Марија Галеска, ул. „М. Ацев“ бр. 112, Прилеп. (6370)

Здравствена легитимација на име Снежана Димитриоска, ул. „Орде Чопела“ бр. 124, Прилеп. (6371)

Свидетелство на име Гордана Јонеска, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 103, Прилеп. (6372)

Здравствена легитимација на име Дивна Гуревска, ул. „Карл Маркс“ бр. 114, Куманово. (6373)

Здравствена легитимација на име Това Стаменковска, с. Младо Нагоричане, Куманово. (6374)

Воена книшка на име Начо Ралев, ул. „Ленин“ бр. 29, Кавадарци. (6375)

Воена книшка на име Неби Етеми, с. Палатица, Тетово. (6376)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фатиме Дељени, с. Боговиње, Тетово. (6377)

Лична карта на име Фатиме Дељени, с. Боговиње, Тетово. (6378)

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ Болничко-диспанзерска дејност при Медицинскиот центар во Куманово

распишува

КОНКУРС

за пополнување на упразнетите работни места:

— еден раководител на неуропсихијатриска служба (реизбор),

— еден анестезиолог.

Услови:

Покрај општите услови предвидени во законот, пријавените кандидати треба да ги исполнуваат и посебните:

— кандидатот под реден број 1 треба да има завршено медицински факултет, положен специјалистички испит по неуропсихијатрија и да има 5 години работно искуство,

— кандидатот под реден број 2 треба да има завршено медицински факултет и положен специјалистички испит по анестезиологија.

Личен доход според Правилникот за распределба на средствата за личните доходи и за заедничка потрошувачка во ООЗТ Болничко-диспанзерска дејност при Медицинскиот центар — Куманово.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Кандидатите покрај молбата треба да ги достават и следните документи:

1. уверение за положен специјалистички испит,
2. извод на родените и
3. работна книшка.

Молбите се доставуваат до Советот на ООЗТ Болничко-диспанзерска дејност при Медицинскиот центар — Куманово, соба број 39.

Согласно членот 61 и 67 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 35/73) и член 25 и 26 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 24/74), РО „Трготекстил“ увоз-извоз ООЗТ Ангропродажба — Скопје

распишува

КОНКУРС

за подобност на изведување на работи — изградба на дистрибутивен центар во реонот на улица „820“, нас. Маџари — Скопје.

1. За отстапување изградба на дистрибутивен центар во реонот на улица „820“ населба Маџари — Скопје.

2. Ориентационата вредност на градежните работи изнесува 230.000.000 динари.

3. Рокот за изведување на работите е максимум 24 месеци.

4. Рокот за поднесување на писмените пријави е 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Изборот на подобни работни организации ќе се изврши во рок од 3 дена по завршувањето на конкурсот.

5. Учесниците на конкурсот за резултатите од конкурсот ќе бидат известени во рок од 3 дена по извршениот избор на подобност. (351)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство — Скопје

распишува

КОНКУРС

за реизбор и избор на следните работни места:

— еден наставник во сите звања по предметот цвеќарство со основи на паркарство;

— реизбор на еден асистент по предметот наводнување.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и согласно донесениот Правилник за утврдување на критериуми за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, куса биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (350)

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), собранијата на општините Центар и Карпош, објавуваат, дека поради истек на мандатот, ќе извршат избор на тројца судии на Општинскиот суд Скопје I Скопје.

Заинтересираните кандатите треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положен правосуден испит, и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Пријавите за избор се поднесуваат до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на општината Карпош — Скопје, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението. (357)

СОДРЖИНА

	Страна
495. Уредба за номенклатурата на називите на работите и задачите во републичките органи на управата и условите за нивно то вршење — — — — —	745
496. Решение за разрешување индивидуален работоводен орган на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје	747
497. Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија —	747
498. Решение за именување индивидуален работоводен орган на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје —	747
499. Решение за именување член на Комисијата за исклучително материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна — — — — —	747
500. Одлука за престанување на употреба на придружна учебна литература — — —	747
501. Одлука за престанување на употреба на придружна учебна литература — — —	748
502. Решение за одобрување на употребата на учебникот „Француски јазик за VIII одделение“ — — — — —	748
503. Решение за одобрување употребата на учебникот „Немачки јазик за II разред средњег усмереног образовања“ — —	749
504. Решение за одобрување употребата на учебникот „Дактилографија“ — — —	749
505. Решение за одобрување употребата на учебникот „Читанка за V и VI одделение на албански јазик“ — — — — —	749

506. Решение за одобрување употребата на учебникот „Читанка за VII и VIII одделение на албански јазик“ — — — —	479
507. Решение за одобрување употребата на привремениот учебник „Читанка за II одделение“ — — — — —	749
508. Решение за одобрување употребата на учебникот „Оториноларингологија“ за III клас на медицинските училишта — —	750
509. Решение за одобрување на употребата на учебникот „Литература за I клас со теорија на литературата на албански јазик“ — — — — —	750
510. Решение за одобрување употребата на учебникот „Гинекологија и акушерство“	750
511. Решение за одобрување употребата на учебникот „Технологија на преплетување на плетива“ — — — — —	750
512. Решение за одобрување употребата на учебникот „Граматика за VIII одделение на албански наставен јазик“ — —	750
513. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 50/81 од 23 септември 1981 година — — — — —	751

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

295. Одлука за утврдување на висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците — — — — —	751
296. Одлука за утврдување на основици за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на осигуреници за кои со закон не се утврдени основици, како и висината на придонесот за одделни категории осигуреници	752
297. Одлука за висината на стапката на посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство — — —	753
298. Одлука за утврдување на висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците — —	754
299. Статутарна одлука за измена на Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје — — — — —	754

РАДОВИШ

300. Одлука за ослободување од плаќање придонес за вработување за месеците ноември и декември 1981 година — — —	755
---	-----